



Се работи за темата - името на Република Македонија, која се наоѓа во самиот финиш, и кога веројатно нашите политичари треба да бидат најподготвени и најмудри. Но, како по обичај, или што би се рекло, како по македонска работа, нашиве политичари токму во овој суштествен момент одлучија на целата јавност да ѝ ја презентираат својата неподготвеност да менаџираат големи процеси, или што е уште полошо, токму во овој момент одлучија јавно да го соопштат сè она што одамна сите го знаат. Речиси пред стартот на добивањето на последниот предлог од страна на медијаторот Метју Нимиц, за решавање на проблемот кој го имаме со Република Грција, во врска со нашето уставно име, премиерот и претседателот на државата одлучија да се обвинуваат меѓусебно, односно гласно да го кажат сè она што досега го брифираа.

По сè изгледа во Македонија никогаш не завршува времето на херојство, или времето на револуција. Македонија е во константна битка за себе, која одново и одново се отвора, и тоа секогаш во спорно време, и со старо-нови

актери. Така е и овој пат. Република Македонија го трча последниот круг пред евентуалното решавање на спорот со името. Момент кој може многу да ја промени сликата за земјава, се разбира, доколку успееме навреме истиот да го видиме. Но, веројатно оние кои најмногу треба да се концентрираат на него, го прават токму спротивното. Се концентрираат сами на себе, на своите политички кариери, повторно барајќи место под сонцето.

Обвинувања дека двајцата го запираат процесот на решение на спорот за нашето име со Република Грција. Обвинување дека и двајцата имаа различен концепт за решение на спорот. И обвинување дека ниеден од нив не сака да ја преземе одговорноста. Значи, сè што можеа да си кажат еден на друг, си кажаа. Но, главното го забораваја. Заборавија на македонската јавност на која ѝ двајцата се повикуваат, да ѝ кажат кој е нивниот став, односно кое е нивното решение за спорот. Црвенковски гласно потенцира дека има различни ставови од оние на Груевски, но при тоа не го кажува неговото решение. Истото всушност го прави и неговата матична партија СДСМ или подобро нејзиниот новопечен лидер Зоран Заев кој, пак, криејќи се зад немањето став, ја нуди својата свиткана "кичма"!

Се случи токму тоа. Тоа што медиумите го пишуваа со месеци, а политичарите исто толку време го негираа. Но, вистината секогаш излегува на виделина. На оваа вистина, не така одамна потсети премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, кој бранејќи се од нападите на опозицијата во Собранието, изјави дека вистината е како шило, која врти но, секогаш излегува на површина. Нешто што сите ние сме го слушнале многу пати, а можеби и во некакви ситуации дел од нас и успеале да се уверат во тоа. Но, последните случувања на политичката сцена, се чини дека во оваа поговорка успеаја да ги убедат и најголемите скептици. Дека вистината секогаш излегува на виделина, го потврдија токму оние, кои со своите изјави и однесување го негираа истото. Неспорен е фактот дека се работи за горлива тема, но неспорен е и фактот дека од неа зависи развојот на Република Македонија, што е доволен сигнал политичарите да не си поигруваат со неа. Но, токму тука паднаа на испитот!

Погодувате. Се работи за темата - името на Република Македонија, која се наоѓа во самиот финиш, и кога веројатно нашиве политичари треба да бидат најподготвени и најмудри. Но, како по обичај, или што би се рекло како по македонска работа, нашите политичари токму во овој суштествен момент, одлучија на целата јавност да ѝ ја презентираат својата неподготвеност да менаџираат големи процеси, или што е уште полошо, токму во овој момент одлучија јавно да го соопштат сè она што одамна сите го знаат.

Речиси пред стартот на добивањето на последниот предлог од страна на медијаторот Метју Нимиц, за решавање на проблемот кој го имаме со Република Грција, во врска со нашето уставно име,



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

# ЌЕ ГО ПОЧУВСТВУВААТ ЛИ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИТИЧАРИ ВИСТИНСКИОТ МОМЕНТ!?



СЕДНУВААТ НА МАСА, НО ЗА ШТО ВСУШНОСТ ЗБОРУВААТ КОГА САМО СЕ "ПРЕПУКУВААТ"

премиерот и претседателот на државата одлучија да се обвинуваат меѓу себе, односно гласно да го кажат сè она што досега го брифираа.

Секако, оваа епизода од долготрајната серија воопшто не нè изненади. Но, веројатно најмногу изненадени останаа претставниците на меѓународната заедница, кои веруваа дека домашните работи нема до крај да излезат на виделина, бидејќи кога тоа ќе се случи тие стануваат составен дел од редовната комуникација на политичарите, која како релевантна ја прифаќаат меѓународните фактори. Токму на овој момент сакаа да ги предупредат македонските политичари - американскиот амбасадор Филип Рикер и европретставникот Ерван Фуере кој, пак, многу поотворено и на двајцата им порача да се вразумат и домашните работи да ги остават дома.

## ИЗДИШАН БАЛОН!

Она што се случи едноставно беше пукање на балонот, кој се дуваше со месеци. На сите им беше јасно дека ќе мора тој да се издува или да препукне, иако многу поверојатна беше втората

### СДСМ И ВМРО-ДПМНЕ СО РАЗЛИЧНИ КОНЦЕПТИ ЗА РЕШЕНИЕ!

ВМРО-ДПМНЕ го соопшти својот став. Владејачката партија истакна дека нивното решение за спорот за нашето име со Република Грција, е двојната формула. Таа подразбира името Република Македонија да се користи во комуникацијата со сите земји, додека едно име, за кое ќе се договараат двете страни, ќе се користи само во билатералните контакти со нашиот јужен сосед.

Другата страна, пак, има понаков предлог. СДСМ се согласува со име кое нема да го загрози националниот идентитет, јазик и култура, односно решение, кое ќе биде замена за досегашната референца ФИРОМ. Според опозицијата, предлогот треба да содржи име со географска одредница, кое ќе биде прифатливо за двете страни. Тоа значи дека сите земји во билатералните контакти ќе имаат право на избор кое име ќе го користат. За ова решение, според лидерот на СДСМ, Зоран Заев, не е потребно да се менува Уставот на Република Македонија.

варијанта, се разбира, кога се во прашање премиерот Никола Груевски и претседателот на државата Бранко Црвенковски. Не дека тоа не беше очекувано, но сепак беше јадно за слушање, дури и да сте ги застапувале ставовите на едниот или, пак, на другиот. Непријатно е да ги слушате двајцата

најодговорни политичари во Македонија, како еден на друг си ја префрлуваат топката или, пак, ги "билдаат" мускулите за тоа кој е поголем патриот, кој има поголема одговорност, и кој треба да биде херојот, а кој предавникот.

По сè изгледа, во Македонија никогаш не завршува времето на херојство

или времето на револуција. Македонија е во константна битка за себе, која одново и одново се отвора, и тоа секогаш во спорно време, и со старо-нови актери. Така е и овој пат. Република Македонија го трча последниот круг пред евентуалното решавање на спорот со името. Момент кој може многу да ја промени сликата за земјата, се разбира, доколку успееме навреме да го видиме. Но, веројатно оние кои најмногу треба да се концентрираат на него, го прават токму спротивното. Се концентрираат сами на себе, на своите политички кариери, повторно барајќи место под сонцето.

Едноставно е неверојатно што сè еден на друг си кажаа премиерот Никола Груевски и претседателот Бранко Црвенковски. Како да им беа малку повремени искри за тоа кој и како го опструира процесот на преговори со медијаторот Нимиц, кој најнапред почна со поставување двајца преговарачи, еден за едниот, друг за другиот, за истиот да продолжи со одвоени средби на Нимиц во Скопје, и да заврши (засега) со криење на средби или нивно одржување во четири очи. Сепак, Њујорк очигледно беше местото од кое или преку кое премиерот и претседателот одлучија да разговараат, односно меѓусебно да се обвинуваат за (не)решението за спорот со Грција.


## ВИТКАЊЕ "КИЧМА"!?

По онаа протоколарна средба на Црвенковски со Груевски на која, по правило, присуствуваат преговарачот Димитров и министерот за надворешни работи Милошоски, следувааше прес-конференцијата на претседателот на државата, кога тој го обвини премиерот дека не сака да се реши проблемот, истовремено потенцирајќи дека двајцата имаат сосема различни концепти за негово решавање. Утредента следувааше прес-конференција на првиот човек на Владата кој, пак, го обвини претседателот на државата дека зад грб во Њујорк договара промена на името на Република Македонија, алудирајќи на средбата на Црвенковски со Нимиц на која не присуствувааше министерот Милошоски. И така во круг! Серија обвинувања.


Обвинувања дека двајцата го копираат процесот на решение на спорот за името, кој го имаме со Република Грција. Обвинување дека и двајцата имаат различен концепт за решение на спорот. И обвинување дека ниеден од нив не сака да ја преземе одговорноста. Значи, сè што можеа да си кажат еден на друг, си кажаа. Но, главното го забораваат. Забораваат на македонската јавност на која и двајцата се повикуваат, да ѝ кажат кој е нивниот став, односно кое е нивното решение за спорот. Црвенковски гласно потенцира дека има

различни ставови од оние на Груевски, но при тоа не го кажува неговото решение. Всушност, истото го прави и неговата матична партија СДСМ, или подобро нејзиниот новопечен лидер Зоран Заев, кој криејќи се зад немањето став ја нуди својата свиткана "кичма"!

Премиерот, пак, постојано се повикува на црвената линија. Арно ама, никој не знае до каде истата се протега. Неговата матична партија ВМРО-ДПМНЕ во последен момент јавно го соопшти својот став. Тоа да ти била двојната формула. Шок за јавноста, пред сè, поради фактот дека не така одамна политичарите и експертите нè убедуваа дека двојната формула како решение е исофрлена од игра уште пред Букурешт, бидејќи била неприфатлива за Атина. Истото го потврдуваат и извори од ОН, кои потенцираат дека при подготовката на сите предлози досега, вклучувајќи го и последниот, Нимиц воопшто ја нема предвид двојната формула, бидејќи од самиот старт таа е неприфатлива за Атина. Токму затоа изненадува враќањето на Груевски на неа!? Која е целта!? На оваа теза се залепи и СДСМ. Или подобро речено, им дојде како наработка за критики кон власта. Во меѓупаузата на критиките насочени кон Груевски, опозицијата, односно СДСМ, понуди предлог. Тој дефинитивно спаѓа во рангот ни риба ни девојка! Односно сакам НАТО, сакам ЕУ, ама сакам и име Република Македонија, ама... и може географска одредница! Што сака СДСМ?



MARKETING, PUBLISHING AND VIDEO PRODUCTION



str. "11 Oktomvri" no. 86-2/12  
1000 Skopje, Macedonia  
tel/fax: ++389 2 3128 155  
mobil : ++389 70 367 925  
marili@marili.com.mk  
www.marili.com.mk